



## Дневна хемеротека за 22.05.2015г.

### МИА - Одбележување на Меѓународниот ден на биолошката разновидност

ПЕТОК, 22 МАЈ 2015, 11:10:12

**МИА**  
МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

НАСЛОВНА МАКЕДОНИЈА СВЕТ ЕКОНОМИЈА КУЛТУРА СПОРТ ИНФО СЕР

Насловна Екологија

#### Одбележување на Меѓународниот ден на биолошката разновидност

петок, 22 мај 2015 07:42



Скопје, 22 мај 2015 (МИА) - Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) Канцеларија во Македонија денеска ќе го одбележи 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, преку спроведување на повеќе едукативни активности во основните училишта во општина Дојран.

Едукативните активности се во рамки на проектот „Развивање на капацитети за одржливост на Дојранското Езеро“ и имаат за цел зголемување на свеста на најмладата популација која живее во општина Дојран за важноста за зачувување на биолошката разновидност во Дојран и заштитата на Дојранското Езеро.

Учениците и нивните наставници ќе реализираат повеќе едукативни активности како што се игри на тема биолошка разновидност, ликовни творби и работилници.

Темата за одбележување на Меѓународниот ден на биолошката разновидност за 2015 год. е „Биолошка разновидност за одржлив развој“. [вј/са/07:42](#)



## **Алфа - Одбележување на Меѓународниот ден на биолошката разновидност**

Учениците и нивните наставници ќе реализираат повеќе едукативни активности како што се игри на тема биолошка разновидност, ликовни творби и работилници. Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) Канцеларија во ...

## **Сител - Одбележување на Меѓународниот ден на биолошката разновидност**

Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) Канцеларија во Македонија денеска ќе го одбележи 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, преку спроведување на повеќе едукативни активности во основните ...

## **Канал5 - Одбележување на Меѓународниот ден на биолошката разновидност**

Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) Канцеларија во Македонија денеска ќе го одбележи 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, преку спроведување на повеќе едукативни активности во основните ...

## **Lider - Одбележување на Меѓународниот ден на биолошката разновидност**

Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) Канцеларија во Македонија денеска ќе го одбележи 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, преку спроведување на повеќе едукативни активности во основните ...

## **A1 On - Одбележување на Меѓународниот ден на биолошката разновидност**

Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) Канцеларија во Македонија денеска ќе го одбележи 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, преку спроведување на повеќе едукативни активности во основните ...

## **Курир - Одбележување на Меѓународниот ден на биолошката разновидност**

Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) Канцеларија во Македонија денеска ќе го одбележи 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, преку спроведување на повеќе едукативни активности во основните ...

## **Телеграф - Меѓународен ден на биолошката разновидност**

Темата за одбележување на Меѓународниот ден на биолошката разновидност за 2015 година е „Биолошка разновидност за одржлив развој“ Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) Канцеларија во Македонија



## **МИА - Мониторинг станица за квалитетот на Преспанското Езеро**

ПЕТОК, 22 МАЈ 2015, 11:15:50



НАСЛОВНА **МАКЕДОНИЈА** СВЕТ ЕКОНОМИЈА КУЛТУРА СПОРТ ИНФО СЕР

Насловна **Екологија** Мониторинг станица за квалитетот на Преспанското Езеро

### **Мониторинг станица за квалитетот на Преспанското Езеро**

петок, 22 мај 2015 07:35



Ресен, 22 мај 2015 (МИА) - По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро.

Воедно ќе се организира и посета на единствениот остров во Македонија – Голем Град, каде што ќе биде организирана изложба на сликарката Кристина Зимбакова под наслов „Микориза“.

На свеченото отворањето се очекува да се обрратат министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, ресенскиот градоначалник Ѓоко Стрезовски, постојаниот претставник на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) Луиза Винтон, и швајцарскиот амбасадор Стефано Лазарото. **вј/са/07:35**



## Вечер - [Мониторинг станица за квалитетот на Преспанското Езеро](#)

**вечер** МАКЕДОНИЈА БАЛКАН СВЕТ СКОПСКА ЕКОНОМИЈА LIFE КУЛТУРА ЗАБАВ

### Мониторинг станица за квалитетот на Преспанското Езеро

22 мај 2015 - 09:01

Првата мониторинг станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро



По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро.

Воедно ќе се организира и посета на единствениот остров во Македонија – Голем Град, каде што ќе биде организирана изложба на сликарката Кристина Зимбакова под наслов „Микориза“.

На свеченото отворањето се очекува да се обратат министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, ресенскиот градоначалник Ѓоко Стрезовски, постојаниот претставник на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) Луиза Винтон, и швајцарскиот амбасадор Стефано Лазарото.



## **Алфа - Мониторинг станица за квалитетот на Преспанското Езеро**

Воедно ќе се организира и посета на единствениот остров во Македонија – Голем Град, каде што ќе биде организирана изложба на сликарката Кристина Зимбакова под наслов „Микориза“. По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска ...

## **Сител - Мониторинг станица за квалитетот на Преспанското Езеро**

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро.

## **Канал5 - Мониторинг станица за квалитетот на Преспанското Езеро**

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро.

## **Точка - Мониторинг станица за следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро**

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро.

## **A1 On - Мониторинг станица за квалитетот на Преспанското Езеро**

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро.

## **Нетпрес - Мониторинг станица за следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро**

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро.



## **Репортер - Мониторинг станица за квалитетот на Преспанското Езеро**

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро.

## **Lider - Мониторинг станица за квалитетот на Преспанското Езеро**

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро.

## **Курир - Мониторинг станица за квалитетот на водата во Преспанското Езеро**

По повод 22 Мај, Меѓународниот ден на биолошката разновидност, денеска во ресенското село Стење свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро.

## **Lider - Пуштање во употреба на мониторинг станицата во Стење**

Денеска во с. Стење, во 11:00 часот, по повод 22 мај – Меѓународниот ден на биолошката разновидност, свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро



## **Канал5 - Општина Велес ќе го реши водоснабдувањето во селото Новачани**



Општина Велес ќе го реши водоснабдувањето во селото Новачани



Со два милиона денари поддршка од Министерството за животна средина, општина Велес ќе го реши водоснабдувањето во селото Новачани.

Средствата за проектот проценет на се обезбедени преку Програмата за инвестирање во животната средина за што договор денеска потпишаа ресорниот министер Нурхан Изаири и градоначалникот Славчо Чадиов.



- Водоснабдувањето е предвидено да се реализира со поврзување кон новоизградениот водоснабдителен систем за населбите покрај езерото „Младост“, кој е поврзан на водоснабдителниот систем на Велес со кој стопанисува ЈП „Дервен“. Поврзувањето ќе биде на доводниот цевковод кон резервоарот за викенд населбата над хотел Романтик, информира Чадиев на прес-конференција.

Блискоста до езерото, додаде Чадиев, дополнително ја зголемува можноста за развој на транзитниот туризам, а со изградбата на елитната населба крај езерото „Младост“ постои опција таа да се прошири и во овој дел на езерото со што би се создала и поквалитетна понуда за развој на ловен, риболовен и транзитен туризам.

Жителите на Новачани моментно индивидуално го решаваат проблемот со водоснабдувањето преку бунари, носење вода за пиење од најблиските извори на вода, купување флаширана вода,...

## **Lider - Општина Велес ќе го реши водоснабдувањето во селото Новачани**

Со два милиона денари поддршка од Министерството за животна средина, општина Велес ќе го реши водоснабдувањето во селото Новачани. Средствата за проектот проценет на се обезбедени преку Програмата за инвестирање во животната средина за што договор ...





## Тера - [Договор за колекторски систем](#)



Градоначалникот на општина Битола д-р. Владимир Талески потпиша договор со министерот за животна средина Нурхан Изаири за „Изработка на техничка документација и доизградба на колекторски систем за локацијата Бегова Чешма во НП Пелистер“. Договорот беше потпишан согласно Програмата за инвестирање во животната средина и Конкурсот за распределба на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа животна средина за 2015 година.

## Н.Македонија - [Потпишан договор за доизградба на колекторскиот систем во НП Пелистер](#)

Деновиве, градоначалникот на општина Битола д-р Владимир Талески потпиша договор со министерот за животна средина Нурхан Изаири за „Изработка на техничка документација и доизградба на колекторски систем за локацијата Бегова Чешма во НП Пелистер“ .



## Слободен печат – [Загадувањето не заврши со грејната сезона](#)

**СЛОБОДЕН  
ПЕЧАТ** ОНЛАЈН

ИМПРЕСУМ | ПРЕТПЛАТА | МАРКЕТИНГ |

Барај



Печатено издание

Колумни

Анализи

Технологија

Дијаспора

Забав

Објавено на: 5/21/2015 6:42:07 PM

Пролетта не донесе почист воздух

**Загадувањето не заврши со грејната сезона**



Тетово

Државниот завод за ревизија констатира дека не се создадени долгорочни услови за да се подобри квалитетот на воздухот, дека не се одржуваат мерните станици и дека дел од нив не работат.